

Упатство за начинот на електронско закажување термин кај специјалист

Електронското закажување на термин на пациентот кај потребниот специјалист се врши во формата за **Упати за пациентот** во делот **Преглед на пациент**.

УПАТИ ЗА ПАЦИЕНТОТ

Скенирани резултати и наоди | Претходни упати | Образец за цитолошка лабораторија ▾ | **Закажување**

Тип на упат: 3 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ

Датум: 22.03.2013

Здрав. организ: ЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - ЈАСЕНОВО

Раб. единица: БРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТБЦ)

Место: _____

Само за болнички упат:

1. Дијагностицирано хронично заболување

2. Итен случај по проценка на избран лекар (да се наведе образложение)

3. Итен случај (да се наведе бр. на потврда на прием на осиг. лице хоспитализирано)

Придружник: НЕ ▾

За снимање на (само за радиодијагностички упат)

Само за предлог до лекарска комисија:

Прв ден на спреченост на работа

Сегашна здр. состојба на болниот, статус и наод од доктор специјалист

За дијагноза

Шифра	Опис на дијагнозата
I10	HYPERTENSIO ART. ESSENT.

Двоен клик - преземи текст од опис на дијагноза

Опис на упатот: I10 HYPERTENSIO ART. ESSENT.

Коментар / наод за извршените прегле

Наод од специјалист

Бр. упат	Тип упат	Опис	Здрав. организ.
4667	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	I10 HYPERTENSIO ART. ESSENT.	СБ -ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБ

При регистрација на упатот, битен момент е изборот на здравствената установа и специјалноста/работната единица во која се врши закажувањето, на база на кои подоцна се избира лекарот кај кого ќе се закаже терминот. Пребарувањето на установата може да се изврши на два начина:

1. со директно впишување на првите неколку букви на установата во полето за назив на здравствена установа по што ќе се покаже паѓачко мени со установите кои се најблизу до критериумот за избор.

УПАТИ ЗА ПАЦИЕНТОТ

Скенирани резултати и наоди | Претходни упати | Закажување

Тип на упат:
 Датум: 29.04.2013
 Здрав.организ: **СКОПЈЕ**
 Раб.единица:
 Место:

Само за предлог до лекарска комисија:
 Пре ден на спречено на работа:
 Сегашна здр. состојба на болниот, статус и наод од доктор специјалист:

Назив	Место
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ	
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ	
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКА МЕДИКА СКОПЈЕ	
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р РИСТОВСКА СКОПЈЕ	
ЈЗУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС - СКОПЈЕ	
ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР	
ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ	
ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО	
ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ГОРЧЕ ПЕТРОВ	
ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА	

Само за болнички упат:
 1. Дијагностицирано хронично заболување:
 2. Итен случај по проценка на избран лекар (да се наведе образложение):
 3. Итен случај (да се наведе бр. на потврда на прием на осиг. лице хоспитализирано):

Придружник: НЕ
 За снимање на (само за радиодијагностички упат):

УПАТИ ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕГЛЕД

Бр. упат	Тип упат	Опис	Здрав. организ.	Место
17424	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	K29 GASTRIT I DUODENIT	УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-МЕ.	

F5 - Нов, F6 - Ажурирај, F7 - Освежи, F8 - Бриши, F10 - Печати, Esc - Откажи / Излез

2. Со избор преку формата за пребарување, која се активира со притискање на ENTER во празно поле за избор на здравствена организација.

УПАТИ ЗА ПАЦИЕНТОТ

Скенирани резултати и наоди | Претходни упати | Закажување

Тип на упат:
 Датум: 29.04.2013
 Здрав.организ:
 Раб.единица:
 Место:

Само за предлог до лекарска комисија:
 Пре ден на спречено на работа:
 Сегашна здр. состојба:

За дијагноза:
 Шифра: Z01
 K29
 Двоен клик - преземи
 Опис на упатот:

Наод од специјалист:

Само за болнички упат:
 1. Дијагностицирано хронично заболување:
 2. Итен случај по проценка на избран лекар (да се наведе образложение):
 3. Итен случај (да се наведе бр. на потврда на прием на осиг. лице хоспитализирано):

Придружник: НЕ
 За снимање на (само за радиодијагностички упат):

УПАТИ ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕГЛЕД

Бр. упат	Тип упат	Опис	Здрав. организ.	Место
17424	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	K29 GASTRIT I DUODENIT	УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-МЕ.	

F5 - Нов, F6 - Ажурирај, F7 - Освежи, F8 - Бриши, F10 - Печати, Esc - Откажи / Излез

По извршување на горната акција ќе се појави следен иот екран, каде во табела се прикажани сите здравствени установи, со можност за групирање по вид на установа и пребарување.

Здравствени институции

Приказ во табела

Групирано по тип на здр. институција

Без групирање

Внесете клучен збор за пребарување

Повлечете ја колоната овде за да се групира по таа колона.

Тип	Назив	Место	Шифра
Општа медицина	ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК	СКОПЈЕ	25085400
Општа медицина	ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ	СКОПЈЕ	25062900
Општа медицина	ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА	СКОПЈЕ	25080200
Општа медицина	ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА	СКОПЈЕ	25096600
Општа медицина	ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЗАВОРКА	КОЧАНИ	13075300
Општа медицина	ПЗУ МЕДИКА-ЕС	КОЧАНИ	13077500
Општа медицина	ПЗУ МЕДИ ПЛУС	КОЧАНИ	13075800
Општа медицина	ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК	СКОПЈЕ	25065200
Општа медицина	ПЗУ ЛЕ - А МЕДИКА	СКОПЈЕ	25077900
Општа медицина	ПЗУ ДР АНА ПАЛЕВА	СКОПЈЕ	25010900
Општа медицина	ПЗУ ДР СЛАВИЦА И ДР СЛОБОДАНКА	СКОПЈЕ	25081800
Општа медицина	ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА-МЕДИКА	СКОПЈЕ	25067000
Општа медицина	ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУТРЕСКА	СКОПЈЕ	25068000
Општа медицина	ПЗУ ДР. КРСТЕВА	СКОПЈЕ	25063000
Општа медицина	ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА	СКОПЈЕ	25081200
Општа медицина	ПЗУ МИЛКА МЕДИКА	СКОПЈЕ	25083100
Општа медицина	ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА	СКОПЈЕ	25087400
Општа медицина	ПЗУ СВЕТИ СПАС	РОПОТОВО	20059300
Општа медицина	БИОХЕМ МЕДИКА	СКОПЈЕ	25087100
Општа медицина	ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА	СКОПЈЕ	25067700
Општа медицина	ПЗУ ОРДИНАЦИЈА АЗУРА	СКОПЈЕ	25114700
Општа медицина	ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СПАНЧЕВСКИ	КОЧАНИ	13076100
Општа медицина	ПЗУ ПРОМЕДИКА	КОЧАНИ	13070300
Општа медицина	ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА	СКОПЈЕ	25064700
Општа медицина	ПЗУ ДР ПАЛЕ И ДР СЛАВИЦА	СКОПЈЕ	25063600

За пребарување се користи полето за внес на клучен збор, при што се внесува целиот или дел од називот и со притискање на ENTER се врши филтрирање по клучниот збор.

Здравствени институции

Приказ во табела

Групирано по тип на здр. институција

Без групирање

Внесете клучен збор за пребарување

ЗД СКОПЈЕ


Повлечете ја колоната овде за да се групира по таа колона.

Тип	Назив	Место	Шифра
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР		250101001
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ		250101002
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО		250101003
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ГОРЧЕ ПЕТРОВ		250101004
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА		250101005
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ		250101006
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА МВР		250101007
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР		250101008
Специјалистичко - консултативна	ЗД СКОПЈЕ - ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО		250101009

((Место LIKE %ЗД СКОПЈЕ%) или (Назив LIKE %ЗД СКОПЈЕ%))


Прилагоди...

Покрај овој начин , можно е и претходно групирање на установите по вид со избор на опцијата **ГРУПИРАНО ПО ТИП НА УСТАНОВА**, при што се добива приказ со полесна навигација за избор.



По изборот на бараната установа, се притиска на ENTER и се враќа контролата во претходниот екран, за избор на специјалност/работна единица од паѓачката листа на полето. Потоа се пополнуваат останатите податоци неопходни за упатот според вообичаениот начин.

Откако ќе се внесе специјалистички упат и ќе се потполнат правилно потребните податоци се кликува на **Закажување** во горната лента од формата за внес на упати и се отвара следнава форма:



Овде во оваа форма се појавуваат лекарите кои се на располагање во претходно избраната здравствена установа, филтрирани според избраната дејност/специјалност каде што пациентот

се препраќа. Со кликање се избира кај кој лекар треба да се закажи и потоа од десната страна се појавуваат деновите и слободните термини за закажување кај избраниот лекар специјалист.

Закажувањето се врши со двоен клик на еден од приложените термини при што се појавува следнава форма:

Потврда за закажување	
Пациент:	ПЕМБЕ КОЛЕЦИ
Здравствена институција:	СБ -ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛО
Дејност/ Раб.единица:	ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗА
Дијагноза/ Опис:	I10 HYPERTENSIO ART. ESSENT.
Коментар/ Наод:	
Лекар:	718238 Гоце Бузалков
Термин:	22.03.2013, петок 12:00:00 - 12:15:00
<input type="button" value="Потврди"/> <input type="button" value="Откажи"/>	

Каде со клик на **Потврди** се испраќа терминот до бараната институција и веќе тој е закажан.

Потоа во горниот дел на формата за закажување се прикажува со зелено закажаниот термин.

Закажување: СБ -ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - ЈАСЕНОВО - ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА ...	
Закажан термин : 22.03.2013 12:00 12:15 718238 Гоце Бузалков <input type="button" value="Откажи термин"/>	
Избор на лекар	Слободни термини за лекар: 718238 Гоце Бузалков
718262 Јордан Спасевски	Од <input type="button" value="v"/> До <input type="button" value="v"/>
718254 Зоран Матев	+ : 22.03.2013, петок
718238 Гоце Бузалков	
718246 Мире Петковски	
718270 Грација Бојаџиева	
Клик - Избор на лекар Двоен клик/Enter - Закажи, Esc - Излез	

Доколку сакате да го откажете веќе закажаниот термин потребно е да се кликни на копчето **Откажи термин** со што се појавува формата за негова потврда:

Потврда за откажување	
Пациент:	ПЕМБЕ КОЛЕЦИ
Здравствена институција:	СБ -ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗ
Дејност/ Раб.единица:	ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (БЕЛОДРОБНИ ЗА
Дијагноза/ Опис:	I10 HYPERTENSIO ART. ESSENT.
Коментар/ Наод:	
Лекар:	718238 Гоце Бузалков
Термин:	22.03.2013, петок 10:30:00 - 10:45:00
<input type="button" value="Потврди"/> <input type="button" value="Откажи"/>	

Кога лекарот специјалист ќе го прегледа пациентот и ќе даде свое мислење (извештај), при следното доаѓање на пациентот кај матичниот лекар софтверот автоматски ги собира информациите и ги запишува во формата **Упати за пациентот** во **Наод од специјалист**, по што истите се видливи за матичниот лекар.

УПАТИ ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕГЛЕД							
Бр. упат	Тип упат	Опис	Здрав. орган	Место	Наод	Наод од спец.	Закажан термин
4667	СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ	I10 HYPERTENSIO ART. ESSENT.	СБ -ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - Ј			I20.2 ИЗВЕШТАЈ 2	22.03.2013 12:00

Доколку упатот кој е електронски закажан е внесен во некој предходен преглед, можете да изберете од горното мени **Предходни упати** и да кликнете на полето од колоната **Наод од спец.** како што е прикажано во погорната слика и наодот ќе ви се појави во прозорче каде ќе можете да го прочитате.

НАПОМЕНА! Податоците за установите и специјалностите се преземени од сервисите на Министерството за здравство и се чуваат локално во базата на податоци на Prima MEDICA,

додека податоците за лекарите по установа и специјалност, како и термините за секој лекар се преземаат online од системот за закажување на МЗ.

Поради тоа , иако се работи за податоци кои се реалтивно статични во временски период, одвреме навреме потребно е синхронизирање на податоците со оние од МЗ заради евентуални преземањана нови установи или промени во дефинициите на постоечките. Овој процес на синхронизација е ефикасен и не трае повеќе од 5 минути , а се активира преку опцијата во главното мени прикажана на сликата подолу.

